

БАРАЊЕ

За отварање број за донации од Фондација „Телеком за Македонија”

Податоци потребни за отварање на број за донации за физичко лице:

Податоци за лицето за кое се отвара бројот (Име, презиме, ЕМБГ, адреса на живеење):	
Податоци за лицето кое го поднесува барањето (доколку е различно од погоре наведеното) (Име, презиме, ЕМБГ, адреса на живеење) * пополнува родител/старател/ полномошник со приложено полномошно доколку корисникот на донација е малолетен или не е во можност да потпишува договори	
Причина/потреба за отварање на број за донации:	
Дали претходно сте имале отворен донациски број? * Доколку е ДА потребно е да се наведе причината за повторното барање за донациски број, претходно собраниот износ и дали паричните средства се искористени за намената за која бил отворен бројот, поткрепено со соодветна финансиско-медицинска документација	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
Дали е поднесено барање за одобрување на средства за лекување од ФЗО? * Доколку е ДА објаснување за статусот (кога е поднесено и дали е одобрено целосно или делумно или е одбиено и документација за истото	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
Потребен износ на парични средства* * се наведува износот за потребното лекување и пропратни трошоци наведени во документите од медицинската установа и други институции и се доставуваат соодветни докази за потребниот износ	
Дали сте согласни податоци за донацијата да се објават на Facebook профилот на Фондацијата?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
Трансакциска сметка и банка:	
Адреса	
Телефонски број за контакт и емаил адреса:	
Датум и потпис на подносител:	

БАРАЊЕ

За отварање број за донации од Фондација „Телеком за Македонија”

Податоци потребни за отварање на број за донации за физичко лице:

Потребно е доставување на следниве документи:

- Медицинска документација за утврдената дијагноза / конзилијарно мислење за потребата од лекување
- Допис од медицинската установа за закажана операција/лекување во која е наведена цената на чинење на третманот
- Доколку е поднесено барање до Фондот или се одобрени средства од Фонд за здравствено осигурување на Македонија (ФЗО) да се приложи копија од барањето и одлуката на ФЗО
- Фотокопија од лична карта (за полнолетни) од лицето за кое се отвара бројот и подносителот на барањето (доколку е различно од погорното)
- Фотокопија од извод од матична книга на родени (за малолетни)
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Документација од лекувањето доколку се бара повторно отварање на број за донации (фактури од лекувањето, медицинска документација/отпусни листи, авионски карти и слично)

Забелешка: Фондацијата Телеком за Македонија е отворена за сите граѓани на РСМ кои имаат потреба од собирање средства од итни и животни загрозувачки причини. Сепак, поради ограничениот број, и покрај најдобрата намера да им излезе во пресрет на сите, Фондацијата не гарантира дека секое барање за отварање број ќе биде одговорено позитивно или во одреден временски период.